

POVAŽNI OTKRITIJA NA NUMIZMATIKATA VO MAKEDONIJA VO POSLEDNITE DVE I POL DECENII

APOSTOL KERAMIDČIEV

Arheološki muzej, Skopje

Za golemiot razvitok na numizmatikata i postignatite rezultati u nas doprinese gradenjeto na patišta, brani, kanali i rudnici. Pri izveduvanjeto na stroitelnite raboti se dojde do otkrivanje na golem broj numizmatički ostavi od razni vremenski periodi. Ovie naodi ni davat važni podatoci za trgovskите vrški i vlijanja kako i za trgovskите centri na razmenata vo antičko vreme i vo srednите vekovi.

Isto taka za spasuvanjeto na mnogu monetni ostavi doprinesoa i muzejskite ustanovi. Arheolozite od site muzei na Makedonija na svoite tereni izvele rekognosciranja vo atarot na mnogu sela. Vo nekoi podračja, kako vo Bitolsko, Prilepsko, Probištipsko, Kratovsko i dr. bile obikoleni i ispitani celi opštinski reoni. Istovremeno na nekoi poznačajni lokaliteti, kako vo Stobi, Heraklea, Skupi, Tikveš, Kalimanci, se izvedeni sistematski ili zaštitni iskopuvanja.

Makedonija naogajki se vo centarot na Balkanskiot poluostrov ušte od najstara vreme bila raskrsnica помеѓу Исток и Запад. Preku неа водела позната патна магистрала Via Egnatia, најпреката врска меѓу Јадранско Море и Мала Азия. Од друга страна по долината на Вардар поминувала друга една најпрека магистрала, која ги поврзуваше Подунавјето со пристаништата на Егејско Море. Поради тоа на територијата на Мakedонија се одигравале многу историски настани, поминати и живееле подолго или пократко разни народи и племиња, кои оставиле на нашот терен многу tragи од нивната материјална култура.

Dosega се откриени на подрачјето на Мakedонија многу поеднечни и колективни monetni ostavi, кои се однесуваат до разни vremenski periodi од историјата а се кованi kaj nas ili vo drugi zemji. Za razvitokot на monetokovanjeto во Makedonija во antičko vreme i osobено во predrimsko vreme гемеја улога играше и нејзината географска структура како и соседство со Elada и Mala Azija.

Vo predrimsko vreme во Makedonija биле кованi moneti од preku 40 gradovi i nekoi pleminja, кои се одликуваат со висока уметничка вредност. Во римско vreme правото на кованje moneti дobile само оsum gradovi, чии monetarnici rabotele od 1 do 3 vek. Taka Makedonija имала најголем број ковници од site римски provincii на Исток.

Vo Makedonija се откриени голем број numizmatički naodi по osloboдуването на нашата земја. Nekoi od niv se odликуваат со голема istoriska i

umetnička vrednost. Na prvo mesto ovde treba da spomeneme za golemata ostava na moneti od s. Prilepec, Prilepsko.¹ Vo nea ima moneti od stara Makedonija (Filip II, Aleksandar Veliki, Filip III, Demetrije Poliorket i dr.), od Peonija (Avdoleon), od Atina i od Trakija.

Dve pomali monetni ostavi so makedonski, grčki i trakiski moneti se najdeni vo okolinata na selata Dolno Egri i Grajšte (Bitolsko) so 36, odnosno 28 srebreni tetradrachmi od 4. vek pred n. era. Eden interesen naod so okolu 500 srebreni dioboli, kovani vo gradot Histiea (ostrov Eubea) e otkrien vo blizina na s. Grad, Delčevsko. Poedinečni naodi na moneti se otkriveni kaj nas, koi bile kovani vo drugi gradovi i državi na antičkiot svet, kako vo Sicilija (Palermo), Trakija (Maroneia, Deultum, Filippopolis, Pautalia) vo Egipet i drugi oblasti.

Od makedonskите moneti najmnogu se odkrivat na našiot teren moneti od Aleksandar Veliki, dodeka od drugите владетели имаме pomalku. Obično vakvite moneti se otkrivat vo južnite delovi na našata republika, vo Bitolsko, Prilepsko i Ohridsko. A što se odnesuva do kovnicite kade se kovani, tie nosat na svoite natpisi iminja na gradovite Amfipolis, Tesalonike, Pela, Akantos, Beroea i dr.

Interesni za arheološki ispituvanja se i monetite, poznati pod imeto Damastioni. Srebrenite moneti od gradot Damastion se spomenuvata i od Strabon.² Tie se kovani vo 4. vek pred n. era i po svojata izrabotka i stil se slični so peonskите moneti. Glavni motivi, što se srekavaat na niv se: pretstavata na Apolona i natpisot ΑΑΜΑΣΤΙΝΩΝ.

Iako da ne se vo golemi količini monetite od predrimsko vreme sepak tie igrale golema uloga vo paričniot promet i indiciraat za razvojniот stepen na robovlastičkata država. Se razbira deka nie nemame i nemožeme da imame točen pregled na monetnoto bogatstvo, što ostanalo kako nasledstvo od starite civilizacii na našata teritorija. Mnogu monetni ostavi bile ograbeni i izneseni za vreme na turkskata vlast i osobeno za vreme na voenite pohodi. Od druga strana vojnите sudruvanja i tuginskite okupacii vo Makedonija, isto tako, nanesoa golema šteta na spomenicite na starata kultura i osobeno na numizmatičkoto bogatstvo.

Po doaganjeto na Rimjanite vo Makedonija vo tekot na 2 vek pred n. era se upotrebuvale za trgovskiот promet i rimski republikanski moneti. Najstarite od rimskite srebreni denarii se odnesuvaat do 145 g. pred n. era.³ Na terenot na Makedonija досега не се оtkriveni kolektivni ostavi со republikanski moneti, што indicira deka bil pušten во promet мал број monetni emisii за trgovskiот promet. Pokraj niv Rimjanite kovale во Makedonija provinciski moneti со името на управителите и со името на Makedonija.⁴ Во музејските збирки на Makedonija досега се evidentirani okolu 70 srebreni rimski republikanski moneti, кoi главно се оtkriveni во јуžnite oblasti.

Vo imperatorskiot period, од 1 до 4 веќ се забележува golem porast на trgovskiот promet i istovremeno na monetokovanjeto во Makedonija, кој е за- сведочен со неколку golemi kolektivni naodi na rimski moneti. Inaku srebreni

¹ D. Vučković-Todorović, Ostava grčkog novca из s. Prilepec kod Prilepa, *Glasnik na muzejsko-konzer. društvo na SRM* 1 (1958) 213—253.

² Strabo, VII, 326. B. Head, *Historia numorum* (Oxford 1911) 318.

³ A. Keramidčiev, Rimski republikanski moneti од збирката на Arheološkiот музеј во Skopje, *Num. vijesti* 23 (1965) 1—10.

⁴ N. Mušmov, *Antičnите monetи на Balkanskiот полуостров* (Sofija 1912) 347 до 349.

nite moneti, kovani vo Italija vo tekot na 2—3 vek se malku na broj. Vakvi ostavi досега се откриени во окolinата на с. Šopur (Štipsko), Velestovo (Ohridsko),⁵ Demir Kapija i Kičevo.

Vo нашата република се откриени и неколку остани со бронзени монети од 3—4 век. Најголемата од нив е најдена во с. Petralica, Krivopalanečko. Една друга исто тако голема остава е најдена во с. Dubrovnica,⁶ Krivopalanečko. Колективни остави со бронзени монети, но со помал број монети се откриени и во другите области на Македонија.

Голема улога во паричниот и стоков промет на провинција Македонија во текот 1—3 век играле и монетите, кои се ковани во Стоби.⁷ Како е познато во Стоби бил постапен почеток на коване бронзени монети уште за време на Октавијан Август, кога овој град прераснал во municipium. Но редовната работа на monetarnicata треба да се постави во 72 година, за време на Веспасијан.

Во колективните и поединечните остави на монети⁸ од доцноримско време, што се откриени по нашите краишта, се среќаваат голем број од кованиците на Viminacium и Siscia. Присуството на овие монети зборува за живите трговски врски на Македонија со severните области на нашата земја. Од друга страна тоа покажува дека циркулацијата на монетите не била ограничена само на територијата на дадена monetarnica, туку таа се простирала и во соседните римски провинции. Така во Македонија често се откриваат монети од monetarnicите на Viminacium, Siscia, Sirmium, Тесалоника и Константинополис.

Од рановизантиското период имаме две големи остави со бронзени монети (фолиси). Едната е најдена во окolinата на с. Selce, Prilepsko, а другата потекнува од село Sekulica, Kratovsko. Во овие остави се застапени монети од Anastazije, Justin и Justinian I (5—6 век). Tie се ковани во кованиците на Тесалоника, Константинополис и Antiohija.

На најзначајното открытие на numizmatikata во Македонија секако представува открытието во 1966 година во окolinата на с. Sekulica, Kratovsko, златно сокровище. Во овaa остава, според податоците што разполагаме, имало околу 8.000 златни монети од рановизантиско време, главно од Justinian I. Монетите биле присвоени од наоѓачите и скриени и за нив се узнато во почетокот на овaa година. За сега не може со сигурност да се каže колку монети од ова сокровище ќе стигнат до музејската збирка.

Од 7 век, односно времето кога се изврши насељување на словенските племиња на Балканскиот Полуостров па сè до 10 век, не се најдени никакви монети на нашот терен, со исклучок на неколку примероци од византиски монети. Овој период представува hiatus во numizmatikata на нашите краишта. Како е познато, Slovenите и по формирането на свои држави не ковале и не употребувале парични средства при купопродајбата и трговските односи. Каде нив била уште во сила размената на материјалните добра, карактеристична за првобитната заедница.

⁵ Монетите од овaa остава се обработени од кустосот R. Vinčić, но не се објавени.

⁶ A. Keramidčiev, Eden naod na римски монети од с. Dubrovnica, *Num. vijesti* 25 (1967) 9—15.

⁷ A. Keramidčiev, Rimската monetarnica во Стоби, *Zbornik na Arheološkiот музеј во Скопје* 4—5 (1966) 39—55.

⁸ A. Keramidčiev, Poединечни и колективни остави на монети во 1957 година, *Zbornik na Arheološкиот музеј во Скопје* 3 (1961) 119—120.

Po paganjeto na prvata makedonska država na Samoil pod vizantiska vlast, vo početokot na 11 vek, započnuva prilivot na vizantiski moneti vo Makedonija i nivnata upotreba za trgovskите односи. За intenzivnata cirkulacija на паричниот фонд, кој даде силен потик на трговскиот промет, сведоčат неколку големи остатоци на vizantiski moneti во текот на 11—13 vek. Вакви остатоци на колективни moneti се откриени во јуžните области на Македонија, главно во Прилепско, Битолско и Охридско. Најголемата остава се бронзени доџновизантиски moneti е најдена во околната на с. Сопотско, Охридско. Друга една голема остава е најдена во околната на Гостивар.

Vo почетокот на 13 vek започнува нова ера за numizmatikata по најсите краишта. Se појавуваат првите srpski moneti, кои се кованы воrudarskite mesta. Poznati se kovnicite kraj Brskovo, Novo Brdo, Prizren, Rudnik i drugi. Vo srednovekovna Srbija најголем подем достигна monetokovanjeto за време на car Dušan. Moneti биле кованы и од Volkašin, Krali Marko, Despot Oliver и župan Gropa. Главните наодлишта се големи остатоци на srpski moneti се подрачјата на Prilep, Ohrid и Skopje. Најголемата остава се srpski moneti е најдена во околната на с. Krivogaštani, Prilepsko.

Od turskiот период, кој трае околу 500 години, имаме голем број и разновидни остатоци со сребрени и бронзени moneti, но tie не се обработени и прouченi. Исто така известен број monetni остатоци, кои се кованы во Австро-Унгарија, Мађарска, Италија, Германија и други европски земји, се откриват на најширок терен и tie представуваат интересен материјал за прoučувањето на трговските врски на турската држава со европските држави во текот на 15 до 19 vek.

So обработката и objavuvanjeto на numizmatički остатоци од Македонија се бавеле некои⁹ и пред osloboдувањето на најата земја и нивните трудови не се за потценување. Но систематската работа за прoučувањето на numizmatičkoto bogатство на Македонија започнаа подоцна, во 1957 година, кога беше формиран numizmatičko-epigrafski oddel во Skopskiot arheološki muzej.

Dosegašnите objавени numizmatički материјали представуваат знааен прилог. Од друга страна, во последните години неколку музејски работници¹⁰ се заслужиле со обработка на monetnoto bogатство и во provincиските музеи. Blagoprijatnitite uslovi за naučno-ispitivačka работа што се создадени денес се гаранција за поголем и поквалитетен razvitol на numizmatikata во Македонија.

*Les découvertes les plus importantes de la numismatique en Macédoine
au cours des dernières vingt-cinq années*

Après la libération de notre pays, en Macédoine on a découvert un grand nombre de dépôts de monnaies particuliers et collectifs. Quelques-uns d'entre eux se distinguent par une grande valeur artistique et historique.

⁹ J. Petrović, *Numizmatičar* 1 (1940) 21—29. M. Grbić, Iz numizmatičke zbirke Istorisko-arheološkog muzeja u Skoplju, *Glasnik Skopskog naučnog društva* 5 (1929) 51—58.

¹⁰ A. Keramidčiev, Bl. Aleksova, *Monetite niz vekovi (za izložbata)* (Skopje 1965) 1—22. V. Sokolovska, Od numizmatičkata zbirka na Arheološkiот музеј во Скопје, *Zbornik na Arheološkiот музеј во Скопје* 4-5 (1966) 23—32.

Il faut citer tout d'abord le grand dépôt de Prilep. Il y a 208 tétradrachmes macédoniennes monnayées par Philippe II, Alexandre III, Philippe IV et d'autres, il y en a quelques-uns de Péonie, d'Athènes et de Thrace. Quelques dépôts moindres de monnaies macédoniennes, grecques et d'autres ont été trouvés dans les régions méridionales de la Macédoine. La découverte effectuée au village de Grad (Delčevo) est intéressante, avec environ 500 monnaies d'argent de Histiea (île d'Eubée).

Sur le territoire de la Macédoine, on a découvert surtout des monnaies d'Alexandre III, tandis que celles d'autres souverains macédoniens y sont plus rares. Habituellement, les monnaies de la période préromaine sont trouvées dans les régions méridionales de notre république, parce que celles-ci ont été plus longtemps sous le pouvoir de la Macédoine et elles étaient plus proches des ateliers de monnaies.

On trouve des dépôts de monnaies du temps des Romains dans toutes les régions de la Macédoine. Dans certains endroits, tels que les régions d'Ohrid, Kitchevo, Štip et Kriva Palanka, on a découvert de grands dépôts collectifs de monnaies d'argent ou de bronze. Le dépôt d'Ohrid (village de Velestovo) compte 298 »denarii« romains, le dépôt de monnaies de bronze de Kriva Palanka (village de Petralica) est riche aussi.

De l'époque byzantine, il y a quelques grands dépôts de monnaies de bronze provenant du village de Selce de Prilep et celui de Sekulica de Kratovo. Les dépôts de l'époque post-byzantine (11^e—13^e siècle) sont plus riches. L'un de ces dépôts collectifs est trouvé dans le village de Sopotsko de Resen, où il y a environ 2500 pièces de monnaies. Mais ce qui a fait sensation dans la numismatique en Macédoine, c'est la découverte d'un immense dépôt de monnaies d'or, trouvé aux environs du village de Sekulica de Kratovo. D'après les documents que nous possédons, il y avait environ 8000 pièces d'or du temps de Justinien I. Malheureusement ce dépôt, si important pour la science archéologique de la Macédoine, a été caché par les trouveurs, puis vendu et dispersé. On ignore le nombre de monnaies sauvées et conservées.

En Macédoine, on découvre aussi des pièces de monnaies des Etats du moyen âge, surtout de Serbie, de Venise et de Turquie. Les monnaies turques sont surtout représentées en grande quantité. Certaines d'entre elles ont été frappées dans nos localités, tandis que d'autres sont parvenues chez nous pendant les guerres ou comme résultat des relations commerciales.